

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
“КОМУНАЛЕЦ” – СВЕТИ НИКОЛЕ



**ПРОГРАМА**  
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ  
И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДИТЕ ВО  
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ СО  
ПРЕДЛОГ МЕРКИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА  
ПРОБЛЕМИТЕ ОД ТОЈ АСПЕКТ

Ноември, 2013 година

ПРОГРАМА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДИТЕ ВО ОПШТИНА  
СВЕТИ НИКОЛЕ СО ПРЕДЛОГ МЕРКИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ОД ТОЈ АСПЕКТ

---

13.800

4.308

30 / . 70 / . 75 / .  
35 / .

80 / . 150 / . ( 90 . .)

( , , , )  
( , )

- ( )  
- ( )  
- 500<sup>3</sup>  
- 400<sup>3</sup>

( - ) 3<sup>3</sup>  
( )  
( )  
- 160 A. ( ),

( ) ,

( )

KMnO<sub>4</sub> .( ) ,

“ ”  
( )

1500 3

“ ”

2012

2011

2012

-  
-  
-

( )

- 
- 0-1000
- pH-
- 
- ( )
- ( , , )
- ( )
- 
- 2000 <sup>3</sup>
- , ( , , )
- )
- ( )
- 
- ( )
- , Na - (Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>), ( Cl<sub>2</sub>) (CaO),
- ( - Fe, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, Mn, NH<sub>4</sub>, pH 4
- Cl), pH 9, pH -
- ” - “
- 
- , (
- )
- ” ”
- 
- ” ”
- ” “ ”

**ПРОГРАМА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДИТЕ ВО ОПШТИНА  
СВЕТИ НИКОЛЕ СО ПРЕДЛОГ МЕРКИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ОД ТОЈ АСПЕКТ**

---

:

”

”

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_